

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр.08-120/20 од 12 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 јули 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:
 - за 2021 година во износ од 8,26 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 8,33 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 8,40 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 0,26%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година, изнесува 0,26%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 0,26%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 8,24 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 8,28 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 8,31 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 8,35 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 8,38 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 8,43 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води за регулиран период 2021 – 2023 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр.08-120/20 од 12 јуни 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение на Барањето;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и поднесените податоци и документација;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели и листа на индикатори на успешност кои треба да ги исполни давателот на водната услуга;
7. Решение за упис во Централниот регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водната услуга;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево, во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

| Опис | 2019 |
|--|------------------|
| Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар | 523.813 |
| Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства | 47.047 |
| Трошоци за осигурување на основни средства | 9.524 |
| Бруто плати | 4.390.842 |
| Други услуги | 38.691 |
| Останати и вонредни трошоци | 120.296 |
| Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот | 21.702 |
| Вкупно оперативни трошоци | 5.151.914 |
| Остварена просечна пондерирана тарифа | 10,78 |

- Податоци за регулираниот период:

| Опис | Ед.мерка | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Оперативни трошоци | денари | 5.479.814 | 5.493.270 | 5.540.630 |
| Амортизација | денари | 185.740 | 162.595 | 140.912 |
| Средства за ликвидност | денари | 28.328 | 28.279 | 28.408 |
| Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината | денари | 38.601 | 34.290 | 31.020 |
| Принос на регулирани средства | денари | 0 | 0 | 0 |
| Останати приходи остварени при вршење на водната улога | денари | 0 | 0 | 0 |
| РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR) | денари | 5.693.882 | 5.684.145 | 5.709.951 |
| Количина | m ³ | 1.136.266 | 1.137.896 | 1.139.542 |
| Просечна тарифа | ден/m ³ | 5,00 | 4,98 | 5,00 |
| Минимална просечна тарифа | ден/m ³ | 4,98 | 4,97 | 4,98 |
| Максимална просечна тарифа | ден/m ³ | 5,01 | 5,00 | 5,01 |

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 7 јули 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Слободен Печат“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 10 јули 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки

4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр. 02-1612/1 од 23 јули 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води за регулиран период 2021 – 2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

| Опис | Ед. мерка | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Оперативни трошоци | денари | 9.179.319 | 9.292.312 | 9.412.683 |
| Амортизација | денари | 185.740 | 162.595 | 140.912 |
| Средства за ликвидност | денари | 46.825 | 47.275 | 47.768 |
| Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината | денари | 38.601 | 34.290 | 31.020 |
| Принос на регулирани средства | денари | 0 | 0 | 0 |
| Останати приходи остварени при вршење на водната улога | денари | 0 | 0 | 0 |
| РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR) | денари | 9.411.885 | 9.502.181 | 9.601.364 |
| Количина | m ³ | 1.136.266 | 1.137.896 | 1.139.542 |
| Просечна тарифа | ден/m ³ | 8,26 | 8,33 | 8,40 |
| Минимална просечна тарифа | ден/m ³ | 8,24 | 8,31 | 8,38 |
| Максимална просечна тарифа | ден/m ³ | 8,28 | 8,35 | 8,43 |

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за базната 2019 година се утврдени согласно процентуалното учество на остварениот приход од водната услуга прочистување на отпадни води во вкупно остварениот приход на претпријатието во 2019 година. Вака утврдените трошоци за секоја година од регулираниот период се зголемени за стапката на инфлација од 1,5% (согласно проекциите на НБРМ) и за 2021 година се утврдени да изнесуваат 4.498.198 денари за 2021 година, 4.565.671 денари за 2022 година и 4.634.156 денари за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 48.196 денари за 2021 година, 46.592 денари за 2022 година и 45.499 денари за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 9.881 денари за 2021 година, 8.909 денари за 2022 година и 8.180 денари за 2023 година;

4. Трошоците за бруто плати за базната 2019 година се утврдени согласно процентуалното учество на бројот на вработени кои работат за водната услуга прочистување на отпадни води во вкупниот број на вработени во претпријатието во 2019 година. Вака утврдените трошоци за секоја година од регулираниот период се зголемени за стапката на инфлација од 1,5% и за 2021 година се утврдени да изнесуваат 4.435.593 денари за 2021 година, 4.502.127 денари за 2022 година и 4.569.659 денари за 2023 година;
5. Другите услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 40.139 денари за 2021 година, 36.191 денари за 2022 година и 33.231 денари за 2023 година;
6. Останатите и вонредните трошоци се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 124.798 денари за 2021 година, 112.523 денари за 2022 година и 103.320 денари за 2023 година;
7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 22.515 денари за 2021 година, 20.300 денари за 2022 година и 18.640 денари за 2023 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 184.004 денари за 2021 година, 161.130 денари за 2022 година и 139.653 денари за 2023 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 1.736 денари за 2021 година, 1.465 денари за 2022 година и 1.259 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 46.825 денари за 2021 година, 47.275 денари за 2022 година и 47.768 денари за 2023 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води да изнесува 8,26 ден/м³ за 2021 година, 8,33 ден/м³ за 2022 година и 8,40 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за прочистување на отпадни води во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Кичево.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води изнесува 0,26% за 2021 година, 0,26% за 2022 година и 0,26% за 2023 година.

ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата

на сопствените основни средства и трошокот на долгорочниот долг на давателот на водната услуга, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените средства, како и средствата за ликвидност.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-120/20
23 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски